



**ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА**

/преку ЕСЈН – со е-аукција/

**ЗА НАБАВКА НА
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПП АПАРАТИ, ХИДРАНТСКА ИНСТАЛАЦИЈА
И ОБУКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ**

Скопје, Ноември 2019 година

Врз основа на член 49 и 81 од Законот за јавните набавки (Службен весник на РМ бр.24/19), подготвена е:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за поедноставена отворена постапка за набавка на
Сервисирање и одржување на ПП апарати, хидрантска инсталација
и обука за вработени

Тендерската документација содржи:

1. Општи информации
 2. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација
 3. Подготовка на понудата
 4. Поднесување и отворање на понудите
 5. Евалуација на понудите
 6. Склучување на спогодба за јавна набавка
 7. Право на жалба и завршување на постапката за јавна набавка
 8. Технички спецификации
- Прилог 1 – Образец на понуда
Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата
Прилог 3 – Модел на рамковна спогодба за јавна набавка

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРНИОТ ОРГАН И ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА

1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

„Договор за јавна набавка“ е договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе економски оператори и договорниот орган чиј предмет е снабдување стоки и обезбедување услуги;

„Постапка за јавна набавка“ е постапка што ја спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е купување или стекнување стоки и услуги;

„Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привременни здружувања, кои на пазарот или во постапките за јавни набавки нудат стоки и услуги;

„Понудувач“ е економски оператор кој поднел понуда;

„Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;

„Подизведувач“ е правно или физичко лице кое за понудувачот, со кој договорниот орган склучил договор за јавна набавка или рамковна спогодба, снабдува стоки, обезбедува услуги или изведува работи што се директно поврзани со извршувањето на договорот или рамковната спогодба;

„Тендерска документација“ е секој документ изработен од страна на договорниот орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој се опишуваат или се утврдуваат елементите на одредена набавка или постапка, вклучувајќи го и огласот за јавна набавка, претходното информативно известување или периодичното индикативно известување кое се користи како замена за оглас за јавна набавка, техничките спецификации, описната документација, предложените услови на договорот, обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, информациите за општоприменливите прописи и сета дополнителна документација;

„Технички спецификации“ се:

- во случај на јавна набавка на стоки или услуги, спецификација со која се дефинираат карактеристиките на производот или услугата, како што се ниво на квалитет, влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, користење на производот, безбедност или димензии, вклучувајќи ги и релевантните барања за производот во однос на називот под кој се продава, терминологијата, симболите, тестирањата и методите за тестирање, пакувањето, означувањето и етикетирањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на стоките или услугите, како и постапки за оценување на сообразноста;

„Еквивалентно“ значи дека понудената стока или услуга има исти или подобри технички карактеристики од оние наведени во техничката спецификација на предметот на набавка;

„Прифатлива понуда“ е понуда поднесена од понудувачот, која ги исполнува условите за утврдување способност, потребите и барањата на договорниот орган наведени во техничките спецификации и останатата тендерска документација, што е навремена, која нема невообичаено ниска цена, а чија конечна цена не ги надминува средствата обезбедени или кои може да се дообезбедат од договорниот орган согласно со овој закон;

„Несоодветна понуда“ е понуда која не одговара на потребите и барањата на договорниот орган утврдени во тендерската документација без значителни промени;

„Писмено“ или „во писмена форма“ е секој израз што се состои од зборови или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации што се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;

„Електронско средство“ е електронска опрема за обработка и чување податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесуваат, испорачуваат и примаат преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;

„Електронски систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН)“ е единствен информациски систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност, транспарентност и економичност во областа на јавните набавки;

„Алтернативна понуда“ е понуда со која понудувачот нуди предмет на набавка кој ги задоволува минималните барања, односно стандарди што договорниот орган ги предвидел во тендерската документација, но на поинаков начин, со други технички карактеристики или методи, од оние кои биле утврдени со техничката спецификација.

1.2 Договорен орган

1.2.1 Договорниот орган е Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје, со седиште на адреса: ул. Максим Горки бр. 4, 1000 Скопје, телефон++ 389 (2) 3149 085, 3149 617, електронска адреса: hristok@mepso.com.mk, интернет адреса: www.mepso.com.mk.

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е:

- **за техничкиот дел:**

Сашо Павлески, тел ++ 389 (2)3 149 672, e-mail saso.pavleski@mepso.com.mk

- **за комерцијалниот дел:**

Јовица Саздовски, тел ++ 389 (2) 3 149 695, e-mail jovicass@mepso.com.mk

1.3 Предмет на постапката за јавна набавка

1.3.1 Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на услуги: **Сервисирање и одржување на ПП апарати, хидрантска инсталација и обука за вработени.**

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.

1.3.2 Предметот на набавка е неделив.

1.4 Применливи прописи

1.4.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019) и важечките подзаконски акти, како и Закон за безбедност при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/13), Закон за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04-член 46).

1.4.2 При подготовка на својата понуда, економскиот оператор треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови, заштитата при работа, заштита на личните податоци, облигационите односи, заштитата на потрошувачите. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа), Дирекцијата за заштита на личните податоци (за заштита на личните податоци), Министерството за правда (за облигационите односи), Министерството за економија (за заштита на потрошувачите).

1.5 Општи мерки за спречување на корупцијата

1.5.1 Договорниот орган, во постапката за јавна набавка и при извршување на рамковната спогодба, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

1.6 Вид на постапка за јавна набавка

1.6.1 Рамковната спогодба за јавна набавка ќе се додели со примена на поедноставена отворена постапка.

1.6.2 Оваа постапка се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН), достапен на следнава интернет адреса <https://www.e-nabavki.gov.mk> и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019).

1.7 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

1.7.1 Електронска аукција

1.7.1.1 Рамковната спогодба за јавна набавка ќе се додели со користење електронска аукција со цел добивање нови цени коригирани надолу, односно нови вредности за одредени елементи од понудите.

1.7.1.2 За предметот на рамковната спогодба ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.7.1.3 Предмет на електронска аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ за предметот на рамковната спогодба за јавна набавка.

1.7.1.4 Сите понудувачи што поднеле прифатливи понуди, истовремено ќе се поканат да достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција.

1.7.1.5 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до информациите кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.

1.7.1.6 Доколку во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива понуда, електронска аукција нема да се спроведе.

1.7.1.7 По завршувањето на електронската аукција, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

1.7.2 Рамковна спогодба.

1.7.2.1 Оваа постапка ќе заврши со склучување на рамковна спогодба.

1.7.2.2 Рамковната спогодба ќе се склучи за временски период од 36 месеци, сметано од денот на нејзиното потпишување од двете договорни страни или до нејзиното вредносно исполнување, во зависност од тоа што по прво ќе истече или ќе се исполни.

1.7.2.3 Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор, а поединечните договори ќе се доделуваат во согласност со условите од рамковната спогодба.

1.7.2.4 Поединечните договори за јавни набавки ќе се склучат пред истекот на рокот на рамковната спогодба.

2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1 Достапност на тендерската документација

2.1.1 Тендерската документација е достапна на секој заинтересиран економски оператор преку ЕСЈН во формат кој економските оператори може директно да го користат.

2.2 Појаснување на тендерската документација

2.2.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација преку модулот „Прашања и одговори“ на ЕСЈН, најмалку 6 (шест) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

2.2.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку истиот модул, без да го открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што економските оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање.

2.3 Изменување и дополнување на тендерската документација

2.3.1 Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на економските оператори, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, при што во најкус можен рок, но не подоцна од 4 (четири) дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите ги прави достапни измените и дополнувањата на ист начин како што ја направил достапна тендерската документација, по што сите економски оператори што ја презеле ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена.

2.3.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган крајниот рок за поднесување на понудите ќе го продолжи пропорционално на сложеноста на измената или дополната на тендерската документација во последните 6 (шест) дена пред истекот на рокот за поднесување понуди.

3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА

3.1 Право на учество

3.1.1 Право да достави понуда има секое заинтересирано физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапката за јавна набавка го нудат предметот на набавка.

3.1.2 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја потпише рамковната спогодба за јавна набавка,
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата,
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на рамковната спогодба,

3.1.3 Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.

3.1.4 *Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца нема право на учество во постапката согласно со член 101 став 7 од законот.*

3.1.5 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на рамковната спогодба за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

3.1.6 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

3.1.7 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за јавна набавка.

3.1.8 За да учествува во постапката, економскиот оператор треба да се регистрира во ЕСЈН и да поседува квалификуван сертификат за електронски потпис согласно прописите за електронски потпис. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

3.2 Посета на локација

3.2.1 Договорниот орган ќе овозможи посета на локациите каде што ќе може да се изврши технички увид во трафостаниците каде што е предвидено вршење на услугите кои се предмет на спогодбата, во временски период не подоцна од 10 дена пред отварањето на понудите. За добивање на одобрение за влез во трафостаница, заинтересираниот понудувач треба 2 (два) дена пред вршење на техничкиот увид да побара одобрение за влез во трафостаница кое треба да биде писмено или по e-mail доставено до одговорните технички лица на АД МЕПСО, со цел подготовка и поднесување на понудата.

3.3 Трошоци за поднесување на понуда

3.3.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за јавна набавка.

3.4 Јазик на понудата

3.4.1 Понудата, документите поврзани со понудата како и целата кореспонденција е на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, а во текот на евалуација на понудите, комисијата може да бара превод на македонски јазик.

¹На почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“ се наоѓа линкот „Регистрирај се“.

3.5 Алтернативна понуда

3.5.1 Договорниот орган не дозволува поднесување алтернативни понуди.

3.6 Цена на понудата

3.6.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти и увозни царини на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари или во евра.

3.7 Корекција на цени

3.7.1 При реализација на рамковната спогодба за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на рамковната спогодба за јавна набавка.

3.8 Рок, начин и место на извршување

3.8.1 Носителот на набавката е должен услугите предмет на рамковната спогодба да ги изврши на начин и под услови како што е дефинирано во техничките спецификации.

3.8.2 Рокот за извршување на услугата на сервисирање, полнење, испитување и замена на резервни делови на ПП апаратите да биде најмногу 30 дена од денот на приемот на писмената нарачка испратена по e-mail или по пошта од договорниот орган, за вкупниот обем на нарачката.

3.8.3 Рокот за извршување на услугата на сервисирање и испитување на хидрантската мрежа со замена на резервни делови да биде најмногу 30 дена од денот на приемот на писмената нарачка испратена по e-mail или по пошта од договорниот орган, за вкупниот обем на нарачката.

3.8.4 Во период од 12 месеци потребно е два пати да се сервисираат и испитаат ПП апаратите. Второто сервисирање и испитување на ПП апаратите треба да се изврши 6 месеци по извршувањето на првиот сервис.

3.8.5 Во период од 12 месеци потребно е еднаш да се сервисира и испита хидрантската мрежа. Второто сервисирање и испитување на хидрантската мрежа треба да се изврши 12 месеци по извршувањето на првото сервисирање и испитување.

3.8.6 Услугите на сервисирање и испитување на ПП апаратите и хидрантската мрежа треба да се извршуваат во Управната зграда во Скопје и во Трафостаниците низ Р.Македонија сопственост на АД МЕПСО.

3.2.7 Обуката на вработените за ракување со ПП апарати и гасење на пожар ќе се извршуваат во обем, начин и под услови дефинирани во техничките спецификации.

3.2.8 Носителот на набавката е должен да започне со извршување на услугата по добиена единечната нарачка во рок од 3 (три) дена од денот на добивање на нарачката, испратена по e-mail или по пошта од овластено лице на Договорниот орган. Единечната нарачка Договорниот орган ја доставува согласно потребите.

3.2.9 Трошоците за превоз до објектите - трафостаниците да бидат вклучени во цената за услуга.

3.2.10 Носителот на набавката по извршеното сервисирање и испитување на ПП апаратите и хидрантската мрежа за секоја трафостаница – објект и дирекција на АД МЕПСО посебно, треба да достави технички извештај во два примерока за извршеното сервисирање и испитување на ПП апаратите и хидрантската мрежа. Услугата по единечната нарачка ќе се смета за завршена со потпишување на Записник за завршена услуга (со наведена опрема и количина) од овластените лица на двете договорни страни.

3.2.11 Начинот, рокот и местото на извршување на услугата се задолжителни. Секоја понуда која содржи рок, начин и место на извршување на услугата поинаков од утврдениот во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки.

3.9 Начин и рок на плаќање

3.9.1 Начинот на плаќање ќе биде вирмански или со дознака (важи за странски понудувач) по извршување на услугата предмет на единечната нарачка, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган, придружена со Записник за извршена услуга, потпишан од овластените лица на двете договорни страни.

3.9.2 Носителот на набавката фактурата, поткрепена со примерок од записникот за извршена услуга потпишан од овластените лица на двете договорни страни, ја доставува до Договорниот орган на следната адреса: АД МЕПСО, ул. Максим Горки бр.4, 1000 Скопје,

Сектор за финансиски работи, Оддел за комерцијални работи, со назначување на бројот и датумот на договорот, како и количини и единечни и вкупни цени, со посебно искажан ДДВ.

3.9.3 Договорниот орган го задржува правото да ја врати фактурата доколку не е комплетна и да поднесе рекламација на пресметката на фактурата во рок од 8 дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

3.9.5 Начинот и рокот на плаќање се задолжителни. Сите понуди кои предвидуваат поинаков начин и рок на плаќање од предвидениот ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

3.10 Период на важност на понудата

3.10.1 Понудата треба да е со важност од 90 дена. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

3.10.2 Договорниот орган може, во исклучителни случаи кои не настанале по негова вина, да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.

3.11 Средства за обезбедување

3.11.1 Гаранција на понудата

3.11.1.1 Со понудата економскиот оператор доставува изјава за сериозност на понудата.

3.11.1.2 Со изјавата економскиот оператор изјавува дека:

- нема да ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- ќе ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- ќе ја потпише рамковната спогодба за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда.

3.11.2 Гаранција за квалитетно извршување на договорот – не се бара

4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Поднесување на понудите

4.1.1 Понудата се поднесува во согласност со тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог.

4.1.2 Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган.

4.1.3 Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари или во евра.

[доколку цената на понудата се искажува во евра курсната листа што ќе се користи за евалуације е онаа на Народната банка на Република Македонија, а курсот за размена е оној што важел 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите].

4.1.4 Цената на понудата се изразува за вкупниот предмет на набавка.

[доколку предметот на набавка е поделен во делови, цената на понудата се изразува посебно за оној дел за кој се поднесува понудата].

4.1.5 Понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.6 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Сертификатот треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.7 Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Напомена: Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

4.1.8 Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. Оваа документација се доставува во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на спогодба за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

4.1.9 Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во точка 3.10.1 од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.2. Краен рок за поднесување на понудите

4.2.1 Краен рок за доставување на понудите е **10.02.2020** година до **13.30** часот.

4.2.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН на следнава веб адреса: <https://e-nabavki.gov.mk>.

4.2.3 По истекот на крајниот рок за поднесување на понудите истите нема да може да се поднесат преку ЕСЈН.

4.3. Елементи на понудата

4.3.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 2),
- Документи за докажување на способност од точка 5.2,
- Документи за докажување на способност од точка 5.3,
- Модел на рамковна спогодба за јавна набавка (Прилог 3)

4.3.2 Понудата задолжително треба да биде комплетна и со сите елементи од точка 4.3.1.

4.3.2 Сите понуди кои не се комплетни и на кои им недостасуваат елементи / документи од точка 4.3.1, ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.4 Подизведување

4.4.1 Понудувачот може дел од рамковната спогодба за јавна набавка да додели на подизведувач. Доколку понудувачот користи подизведувач при извршувањето на рамковната спогодба за јавна набавка, во понудата:

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од рамковната спогодба за кој има намера да го додели на подизведувачи;
- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи;
- доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи и
- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа.

4.5 Отворање на понудите

4.5.1 Отворањето на понудите е јавно, а ќе се изврши на ден **10.02.2020** година во **13.30** часот во време определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, на следнава локација: АД МЕРСО, ул. Максим Горки бр. 4, Скопје, III кат.

4.5.2 Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на постапката на јавно отворање.

4.5.3 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Утврдување способност

5.1.1 Во постапката за јавна набавка ќе може да учествуваат економски оператори за кои, договорниот орган преку придружната документација утврдува:

- дека не постојат причини за исклучување од постапката,

- дека се исполнети условите за квалитативен избор, и тоа:
 - а) способност за вршење професионална дејност;

5.1.2 Економскиот оператор во прилог на понудата задолжително доставува документи за утврдување способност.

5.1.3 Придружната документација се поднесува во скенирана електронска форма.

5.2 Причини за исклучување од постапката

5.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за јавна набавка економскиот оператор:

- 1) доколку утврди дека на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик.
- 2) кој има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- 3) кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- 4) на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- 5) на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- 6) на кој му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност или
- 7) кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

5.2.2 Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна набавка доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество е на листата на издадени негативни референци.

5.2.3 Договорниот орган ќе го исклучи економскиот оператор од постапката за јавна набавка во случаите доколку:

- а) економскиот оператор покажал значителни или постојани недостатоци во исполнувањето клучни обврски во претходни договори за јавни набавки или претходни договори за концесии и јавно приватни партнерства склучени со договорниот орган, што резултирало со еднострано раскинување на договорот, барање оштета или преземање други слични санкции од страна на договорниот орган;
- б) економскиот оператор незаконски влијае врз одлуката на договорниот орган или да добие доверливи информации со кои би можел да стекне незаконска предност во постапката за јавна набавка.

5.2.4 За докажување дека не постојат услови за исклучување од постапката, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години не му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на

договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство или единствен документ за докажување на способноста;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност или единствен документ за докажување на способноста и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - привремена забрана за вршење одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста.

5.2.5 Изјавата од алинеја 1 од потточка 5.2.4 ја изготвува самиот економски оператор во електронска форма и ја потпишува со квалификуван сертификат за електронски потпис и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.

5.2.6 Потврдите од потточка 5.2.4 ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава овие документи или ако тие не ги опфаќаат сите горенаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

5.2.7 Документите од потточка 5.2.4 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за поднесување на понудите наназад.

5.3 Услови за квалитативен избор

5.3.1 Способност за вршење на професионална дејност

5.3.1.1 *Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.*

5.3.1.2 *Право на учество во постапката има секој економски оператор кој ги исполнува посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон, а се однесуваат на предметот на набавка.*

5.3.1.3 *За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави:*

- *Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.*
- *Овластување од Дирекцијата за заштита и спасување за одржување, сервисирање и испитување на ПП-апарати.*
- *Овластување за Дирекцијата за заштита и спасување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни пожари.*

5.3.2 Економска и финансиска состојба – не се бара

5.3.3 Техничка и професионална способност – не се бара

5.4 Стандарди за системи за квалитет – не се бара

5.5 Стандарди за управување со животната средина – не се бара

5.6 Критериум за избор на најповолна понуда

5.6.1. Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи економски најповолната понуда врз основа на: **цената.**

5.7 Евалуацијата на понудите

5.7.1. Кај поедноставената отворена постапка, комисијата, најпрво ја проверува комплетноста и валидноста на способноста за вршење на професионална дејност на понудувачот. Истовремено, согласно со член 101 став 13 од законот, на ЕСЈН ја проверува листата на издадени негативни референци.

5.7.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација, внимавајќи со бараното појаснување или дополнување да не создава предност во корист на одреден економски оператор.

5.7.3 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој го определила комисијата.

5.7.4. Комисијата не смее да бара, ниту да дозволува никакви промени во финансиската и техничката понуда, освен исправката на аритметички грешки.

5.7.5. Комисијата во примерен рок може да побара од понудувачот, а со цел за објаснување на понудата, превод на делот од понудата кој е во врска со техничката документација за кој во тендерската документација дозволил истата да биде изработена на странски јазик.

5.7.6 Договорниот орган ќе побара од економскиот оператор, во рок не пократок од 5 (пет) дена, да ја објасни цената или трошокот наведен во понудата, доколку смета дека понудата содржи невообичаено ниска цена во однос на *услугите* што се предмет на набавка или доколку постои сомнеж дека договорот ќе биде извршен.

5.7.7 Договорниот орган, ќе побара објаснување на цената доколку вредноста на понудата е за повеќе од 50% пониска од просечната цена на прифатливите понуди и е за повеќе од 20% пониска од следната рангирана понуда, во случај да има добиено најмалку три прифатливи понуди.

5.7.8 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со критериумите наведени во тендерската документација.

5.7.9 По извршената евалуација, комисијата ќе пристапи кон рангирање на понудите и изготвување предлог за избор на најповолна понуда.

5.8 Заштита на податоци

5.8.1. Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на економскиот оператор кои се означени како деловна тајна или утврдени како класифицирана информација.

5.8.2 Економскиот оператор може, врз основа на закон, друг пропис или општ правен акт да означат одредени податоци за деловна тајна или за класифицирани, вклучувајќи ги техничките или трговските тајни содржани во понудата или пријавата за учество, под услов да го наведе правниот основ врз основа на кој истите се означени за тајни или за класифицирани.

5.8.3 Економскиот оператор не смее да ги означат за деловна тајна или за класифицирана информација: цената на понудата, трошоците на животниот век, спецификациите на понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

5.9 Исправка на аритметички грешки

5.9.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- каде што има неусогласености на износот изразен во зборови и броеви, преовладува износот изразен во зборови, освен ако износот е поврзан со аритметичка грешка,
- доколку има неусогласености помеѓу единечната цена и вкупната цена, а вкупната цена е резултат на множење на единечната цена и количината, во тој случај преовладува единечната цена, а вкупната цена ќе се корегира, освен ако не постои очигледно поместување на децималната запирка во единечната цена, при што во таков случај важи наведената вкупна цена, а единечната ќе се корегира;
- доколку има грешка во вкупниот износ што соодветствува на додавањето или одземањето на меѓувредностите, преовладува меѓувредноста, а вкупниот износ ќе се корегира.

5.9.2 Во случај на несовпаѓање помеѓу цената внесена на ЕСЈН и цената внесена во образецот на понудата, за валидна се смета цената внесена во образецот на понуда. Во овој случај комисијата ќе ја измени цената внесена на ЕСЈН.

5.10 Поништување на постапката

5.10. 1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за јавна набавка, за што носи одлука за поништување на постапката ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на рамковната спогодба за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци,
- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна контрола или поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се надмине на поинаков начин, или
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган.

5.10.2. Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на понудите и за причините за поништување на постапката.

6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ИЛИ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

6.1 Доделување на рамковна спогодба за јавна набавка

6.1.1 Договорниот орган ќе ја донесе одлука за избор или за поништување на постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг субјект.

6.1.2 Договорниот орган ја склучува рамковната спогодба за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда во рок од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на понудата.

6.1.3 Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на рамковната спогодба или дојде до раскинување заради негово ненавремено или некавалитетно извршување, договорниот орган може да склучи рамковната спогодба со следниот рангиран понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда.

6.2 Известување за доделување на рамковна спогодба за јавна набавка

6.2.1 Договорниот орган ќе ги известува понудувачите за одлуките во врска со утврдената способност, извршениот избор на најповолна понуда, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за јавна набавка. Известувањето се доставува во рок од 3 (три) дена од денот на донесувањето на соодветната одлука.

6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната одлука, а истото ќе се испрати преку ЕСЈН.

6.2.3 По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната документација од постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за учество, освен оние документи што се означени како деловна тајна.

6.3 Склучување на рамковна спогодба

6.3.1 Договорните страни ја склучуваат рамковната спогодба за јавна набавка во писмена форма во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор.

6.3.2 Рамковната спогодба за јавна набавка се склучува согласно со условите утврдени во тендерската документација и понудата.

6.3.3 Договорниот орган ќе ја достави рамковната спогодба за јавна набавка до избраниот најповолен понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување, откако истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган.

6.3.4 Избраниот најповолен понудувач има обврска да ја потпише рамковната спогодба за јавна набавка и да му го врати на договорниот орган во рок од 5 (пет) работни дена од денот на добивање.

6.3.5 Доколку избраниот најповолен понудувач не ја потпише рамковната спогодба во рокот утврден во точка 6.3.4 од тендерската документација, договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на рамковната спогодба и ќе објави негативна референца.

6.4. Извршување на рамковната спогодба

6.4.1 Договорните страни ја извршуваат рамковната спогодба за јавна набавка согласно со условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда.

6.4.2 Договорниот орган ќе врши контрола дали извршувањето на рамковната спогодба за јавна набавка е во согласност со условите од договорот.

6.4.3 При извршувањето на рамковната спогодба, договорните страни покрај одредбите од Законот за јавните набавки, соодветно ќе ги применат одредбите од законот што ги уредува облигационите односи.

6.5 Измени на рамковната спогодба за јавна набавка во текот на неговата важност

6.5.1 Во текот на реализацијата на договорот може да дојде до негово менување согласно со член 119 од Законот за јавните набавки.

7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

7.1 Право на жалба

7.1.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за јавна набавка.

7.1.2 Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.

7.1.3 Кај поедноставената отворена постапка, жалба се изјавува во рок од 5 (пет) дена, од денот на:

- 1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;*
- 2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;*
- 3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или*
- 4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката.*

7.1.4 Жалителот кој пропуштил да изјави жалба, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

7.2 Завршување на постапката за јавна набавка

7.2.1 Постапката за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

8. Технички спецификации

1. Сервисирање и одржување на ПП апарати

- А) Преглед, одржување и испитување на против пожарни апарати
- Б) Замена на резервни делови
- В) Испитување на статички, динамички притисок и опрема за хидрантска мрежа.
- Г) Обука на вработените (ракување со ПП-апарат, и гасење на пожар се однесува на вработените по трафостаници и од управна зграда на АД-МЕПСО)

А) Преглед, одржување и испитување на противпожарни апарати опфаќа:

ПП апарат со шишенце за погонски гас

- надворешен преглед на општата состојба на апаратот од аспект на корозија и оштетување;
- надворешен преглед на состојбата на комплетноста на сите делови на ПП-апаратот;
- преглед на читливоста на натписите и упаствата за ракување со апаратот;
- вадење на осигурачот и повторно пломбирање;
- преглед на состојбата на спојното црево и млазницата продувување на истите со воздух и замена на оштетените и дотраени делови на апаратот;
- проверка на вертикалната и возбудна цевка;
- мерење на маса на погонскиот гас во шишенцето со ваѓање и по потреба дополнување на шишенцето;
- измерената маса на шишенцето и датумот на мерење се запишуваат со самолеплива налепница која стои на самото шишенце со димензии 40x30 мм и која содржи податоци за: име на овластен сервис, измерена маса во грамови и датум на контролата.Шишенцата постари од 20 години не се употребуваат;

ПП апарат под постојан притисок

- надворешен преглед на општата состојба на апаратот од аспект на корозија и оштетување;
- надворешен преглед на состојбата на комплетноста на сите делови на пп-апаратот;
- преглед на читливоста на натписите и упаствата за ракување со апаратот;
- контрола на работниот притисок во апаратот(освен апаратите со јаглен двооксид);
- контрола на исправност на манометарот;
- вадење на осигурачот и повторно пломбирање;
- преглед на состојбата на спојното црево и млазницата продувување на истите со воздух и замена на оштетените и дотраени делови на апаратот;
- се врши проверка на количината на средството за гасење со мерење на вага и запишување на податоците во сервисен картон на апаратот;
- протресување на апаратот во превртена положба заради растресување на прашакоот;

Извршениот сервисен преглед и контролно испитување се евидентира од страна на овластен сервис и се внесуваат податоците за корисникот, фабричкиот број, датумот на преглед т.е. испитувањето име и презиме на овластеното стручното лице.Од еден објект истовремено на сервисен преглед односно контролно испитување можат да бидат однесени најмногу до 50% од вкупно расположливите ПП-апарати во објектот.Од еден објект апаратите однесени на сервисен преглед или контролно испитување, треба да се вратат во објектот во исправна состојба во што е можно покус временски рок, но не подолг од 3(три) дена од денот на носење на апаратот на сервисен преглед или контролно испитување.

На сите противпожарни апарати, кои се поставени на висина од 1,5 метри од котата на подот, да се постават табли со натпис ППА

НАПОМЕНА : Во текот на 36 месеци 6(шест) пати да се сервисираат ПП апаратите.

Сервисирање на ПП-апаратите да се извршува на 6 (шест) месеци.

Табела А.1) Преглед на противпожарни апарати по објекти

Р.бр.	ПП апарати	Единечна мера Парче x 6.	Рамковни количини за 3(три) год
ТС 400/110кV-Скопје 1			
1.	S-6	2 x 6	12
2.	S-9	28 x 6	168
3.	S-50	11 x 6	66
4.	CO2-5	9 x 6	54
5.	CO2-10	4 x 6	24
6.	CO2-30	10 x 6	60
ТС 110/35кV-Скопје2			
1.	S-9	7 x 6	42
2.	S-50	1 x 6	6
ТС 110/20кV-Скопје3			
1.	S-9	1 x 6	6
2.	S-50	4 x 6	24
3.	CO2-5	2 x 6	12
4.	CO2-10	1 x 6	6
5.	CO2-30	2 x 6	12
ТС 400/110кV Скопје 4			
1.	S-6	2 x 6	12
2.	S-9	28 x 6	168
3.	S-50	9 x 6	54
4.	CO2-5	21 x 6	126
5.	CO2-10	5 x 6	30
ТС 400/110кV Скопје 5			
1.	S-9	46 x 6	276
2.	S-50	10 x 6	60
3.	S-100	2 x 6	12
4.	CO2-5	4 x 6	24
5.	CO2-10	10 x 6	60
Возен парк			
1.	S-9	7 x 6	42

2.	S-6	21 x 6	126
3.	S-3	4 x 6	24
4.	S-2	14 x 6	84
Дирекција – Скопје			
1.	S-9	30 x 6	180
2.	CO2-5	1 x 6	6
3.	S-6	30 x 6	180
4.	CO2 - 10	1 x 6	6
ТС 110/35кV- Велес			
1.	CO2 - 10	2 x 6	12
2.	S-9	9 x 6	54
3.	CO2-5	2 x 6	12
ТС 110/35кV-Штип			
1.	S-9	8 x 6	48
ТС 400/110кV-Штип			
1.	S-9	77 x 6	462
2.	CO2-5	45 x 6	270
3.	S-100	2 x 6	12
4.	S-50	3 x 6	18
ТС110/6кV-Бучим			
1.	S-50	3 x 6	18
2.	S-9	10 x 6	60
3.	S-100	1 x 6	6
4.	CO2-5	4 x 6	24
ТС400/110кV-Дуброво			
1.	S-6	2 x 6	12
2.	S-9	14 x 6	84
3.	S-50	14 x 6	84
4.	CO2-5	19 x 6	114
5.	CO2-10	28 x 6	168
ТС110/35кV-Кавадарци			
1.	CO2 - 5	3 x 6	18
2.	CO2 - 10	3 x 6	18
3.	S-9	12 x 6	72
ТС110/35кV-Прилеп			
1.	CO2 - 10	4 x 6	24
2.	CO2 - 5	2 x 6	12

3.	S-9	11 x 6	66
ТС110/35kV-Самоков			
1.	S-50	6x 6	36
2.	S-9	4 x 6	24
3.	CO2-5	2 x 6	12
ТС400/110кV-Битола2			
1.	S-50	17 x 6	102
2.	S-9	4 x 6	24
3.	CO2-10	12 x 6	72
4.	CO2-5	24 x 6	144
5.	S-6	3 x 6	18
ТС150/110/35kV-Битола1			
1.	S-9	15 x 6	90
2.	CO2 - 5	2 x 6	12
3.	CO2 - 10	4 x 6	24
4.	S-50	2 x 6	12
Далеководна група – Битола			
1.	S-2	3 x 6	18
2.	S3	1 x 6	6
Далеководна група – Скопје			
1.	S-2	3 x 6	18
2.	S-3	3 x 6	18
3.	S-6	2 x 6	12
ТС110/10kV- Битола 3			
1.	S-50	1 x 6	6
2.	S-9	4 x 6	24
ТС110/10kV- Битола 4			
1.	S-9	5 x 6	30
2.	S-6	1 x 6	6
3.	S-50	1 x 6	6
ТС110/20/10kV- Ресен			
1.	S-100	2 x 6	12
2.	S-50	1 x 6	6
3.	S-9	2 x 6	12
ТС110/10kV- Велес 2			

1.	S-50	3 x 6	18
2.	S-9	3 x 6	18
ТС110/35/10kV- О. Поле			
1.	S-50	2 x 6	12
2.	S-9	3 x 6	18
ТС110/35/10kV- Кочани			
1.	S-9	6 x 6	36
ТС110/35/10kV- Берово			
1.	S-9	6 x 6	36
ТС110/35/10kV- Делчево			
1.	S-9	6 x 6	36
ТС110/35/10kV- М. Каменица			
1.	S-9	6 x 6	36
ТС110/35/10kV-Штип 2			
1.	S-9	8 x 6	48
2.	S-50	1 x 6	6
ТС110/20/10kV – Радовиш			
1.	S-9	8 x 6	48
ТС110/20/10kV- Велес 1			
1.	S-50	3 x 6	18
2.	S-9	3 x 6	18
ТС110/35kV – Тиквеш			
1.	S-50	2 x 6	12
ТС110/10kV – Струмица 1			
1.	S-50	1 x 6	6
2.	S-9	6 x 6	36
ТС 110/10kV – Струмица2			
1.	S-50	2 x 6	12
2.	S-9	4 x 6	24
ТС 110/10kV- Сушица			
1.	S-50	1 x 6	6
2.	S-9	5 x 6	30
ТС 110/10kV – Валандово			
1.	S-50	1 x 6	6
2.	S-9	5 x 6	30
ТС 110/20/10kV – Куманово1			
1.	S-50	2 x 6	12

2.	S-9	4 x 6	24
ТС 110/20/10kV- Куманово2			
1.	S-50	1 x 6	6
2.	S-9	5 x 6	30
ТС110/35/10kV – К.Паланка			
1.	S-50	2 x 6	12
2.	S-9	5 x 6	30
ТС110/35/10kV – Пробиштип			
1.	S-100	2 x 6	12
2.	S-9	5 x 6	30
ТС110/35/10kV – Шпиље			
1.	S-50	6 x 6	36
2.	S-9	2 x 6	12
ТС110/35/10kV- Глобочица			
1.	S-50	4 x 6	24
ТС110/35/10kV – Струга			
1.	S-9	3 x 6	18
2.	S-50	1 x 6	6
ТС110/35/10kV – Охрид 1			
1.	S-50	2 x 6	12
2.	S-9	10 x 6	60
ТС110/35/10kV – Охрид 2			
1.	S-50	2 x 6	12
2.	S-9	10 x 6	60
ТС110/35/10kV- Сопотница			
1.	S-50	2 x 6	12
2.	S-9	5 x 6	30
ТС110/35/10kV- Гостивар			
1.	S-50	5 x 6	30
2.	S-9	2 x 6	12
ТС110/35kV – Осломеј			
1.	S-9	2 x 6	12
2.	CO2-10	1 x 6	6
3.	CO2-30	2 x 6	12
ТС110/35/10kV – Кичево			
1.	S-9	5 x 6	30
ТС220/110kV – Вруток			

1.	S-250	2 x 6	12
2.	S-100	5 x 6	30
3.	S-50	5 x 6	30
4.	CO2-30	2 x 6	12
ТС110/20kV – Полог			
1.	S-50	3 x 6	18
2.	S-9	2 x 6	12
ТС110/35/10kV – Тетово 1			
1.	S-100	4 x 6	24
ТС110/35/10kV – Тетово 2			
1.	S-50	2 x 6	12
2.	S-9	4 x 6	24
ТС110/35kV – Југохром			
1.	S-9	10 x 6	60
2.	S-50	1 x 6	6
ТС110/35/10kV – Петровец			
1.	S-6	2 x 6	12
2.	S-9	4 x 6	24
Регионален центар Охрид			
1.	S-50	2 x 6	12
2.	S-9	4 x 6	24

Табела А.2) Испитување и полнење на ПП апарати

Р.бр.	ПП апарат	Единечна мера парче x 3	Рамковни количини за 3(три) години сервисирање
Испитување под притисок на ПП апарати			
1.	S-250	1 x 3	3
2.	S-100	9 x 3	27
3.	S-50	60 x 3	180
4.	S-9	100 x 3	300
5.	S-6	9 x 3	27
6.	CO2-5	50 x 3	150
7.	CO2-10	20 x 3	60
8.	CO2-30	5 x 3	15
Полнење на ПП апарати			
1.	S-250	1 x 3	3
2.	S-100	8 x 3	24
3.	S-50	40 x 3	120
4.	S-9	100 x 3	300
5.	S-6	8 x 3	24
6.	S-3	4 x 3	12
7.	S-2	5 x 3	15

8.	S-1	4 x 3	12
9.	CO2-5	35 x 3	105
10.	CO2-10	16 x 3	48
11.	CO2-30	6 x 3	18

Табела Б). Замена на резервни делови ПП апарати

Р.бр.	ПП апарат	Единечна мера	Рамковни количини за 3(три) год.
S-250			
1.	Млазница за ПП апарат	парче	3
2.	Платнено црево ф=25мм L=15 м	парче	3
3.	Пластична наставка за млазница	парче	3
4.	Метално шише CO2	парче	3
5.	Вентил за ПП апарат	парче	3
6.	Дихтунг за ПП апарат	во цена на сервис	во цена на сервис
7.	Тркала за ПП апарат	парче	3
S-100			
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	9
2.	Гумено црево за ПП апарат ф=19-25мм L=7.5 m	парче	9
3.	Пластична наставка за млазница ПВЦ/лимени	парче	9
4.	Капа- затварач	парче	27
5.	Метално шише CO2	парче	27
6.	Вентил за ПП апарат	парче	27
7.	Тркала за ПП апарат ПВЦ или бандаш со гума	парче	12
8.	Уклопна цевка	парче	27
9.	Возбудна цевка	парче	27
10.	Дихтунг за ПП апарат	во цена на сервис	во цена на сервис
S-50			
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	27
2.	Гумено црево за ПП апарат ф=19-25мм L=5 m	парче	27
3.	Наставак за млазница	парче	27
4.	Капа-затварач	парче	27
5.	Метално шише CO2	парче	50
6.	Вентил за ПП апарат	парче	50
7.	Тркала за ПП апарат ПВЦ или бандаш со гума	парче	20
8.	Уклопна цевка	парче	27
9.	Возбудна цевка	парче	27
10.	Дихтунг за ПП апарат	во цена на сервис	во цена на сервис
S-9			
1.	Пл. млазница за ПП апарат	парче	50
2.	Гумено црево за ПП апарат ф=8-10мм L=0.5 m	парче	50
3.	Капа-затварач	парче	40
4.	Метално шише CO2	парче	60
5.	Успонска цевка	парче	60

6.	Возбудна цевка	парче	60
7.	Вентил за пп апарат	парче	50
8.	Покажувач на притисок	парче	40
9.	Дихтунг за ПП апарат	во цена на сервис	во цена на сервис
CO2-5			
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	27
2.	Гумено црево за ПП апарат ф= 8-10мм L=0.5-0.8 m	парче	27
3.	Вентил за ПП апарат	парче	40
4.	Капа-затварач	парче	20
CO2-10			
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	27
2.	Гумено црево за ПП апарат ф= 8мм L= 1 м	парче	27
3.	Капа-затварач	парче	20
4.	Вентил за ПП апарат	парче	20
5.	Тркала за ПП апарат	парче	10
CO2-30			
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	27
2.	Гумено црево за ПП апарат ф= 8мм L= 2 м	парче	27
3.	Капа-затварач	парче	20
4.	Вентил за ПП апарат	парче	20
5.	Тркала за ПП апарат	парче	10

Напомена: Економскиот оператор да располага со лагер на резервни делови за извршување на услугите предмет на набавката, да вградува нови, неупотребувани и оригинални резервни делови или резервни делови со еквивалентен квалитет кои ги задоволуваат релевантните производни спецификации и стандарди за квалитет на производителите на ПП апаратите.

Во цената за сервисирање на ПП апаратите да се вкалкуира и цената за работна рака, замена на евидентен картон и дихтунг.

В) Испитување на статички, динамички притисок и опрема за хидрантска мрежа.

- Мерење на статички и динамички притисок на хидрантска мрежа.
- Резервна опрема за хидрантска мрежа.
- Утврдување на дефекти и недостатоци на уредите и опремата и доведување во исправна состојба, како и замена на неисправни делови.

Табела В.1) Испитување на статички, динамички притисок и опрема за хидрантска мрежа

Р.бр.	Хидранти	Един.мера парче	Рамковни количини За 3 (три) год.
1. TC400/110кV-Скопје 1			
1.	Надворешни	8 x 3	24
2.	Внатрешни	5 x 3	15
2. TC400/110кV- Скопје4			
1.	Надворешни	6 x 3	18
2	Внатрешни		
3. Управна зграда			
1.	Надворешни	1 x 3	3
2.	Внатрешни	25 x 3	75
4. TC400/110кV-Штип			

1.	Надворешни	13 x 3	39
2.	Внатрешни	2 x 3	6
5. TC400/110kV- Битола 2			
1.	Надворешни	7 x 3	21
2.	Внатрешни	2 x 3	6
6. TC150/110/35kV- Битола 1			
1.	Надворешни	4 x 3	3
7. TC400/110kV-Неготино			
1.	надворешни	4 x 3	12
2.	внатрешни	7 x 3	21
8. Регионален центар Охрид			
1.	внатрешни	3 x 3	9

Табела В.2) Резервни делови на Хидрантска опрема

Резервни делови на Хидрантска опрема			
Р.бр	Опис	Единечна мера	Рамковни количини за 3(три) год.
1.	Празен стоечки хидрантски орман	3 x 2	6
2.	Празен висечки хидрантски ормар	3x 2	6
3.	Хидрантско црево Ф52мм.	10 x 2	20
4.	Кос вентил Ф52мм.	3 x 2	6
5.	Млазница Ф52мм.	3 x 2	6
6.	„Т“ - клуч	3 x 2	6
7.	А, Б, Ц – клуч	3 x 2	6
8.	Хидрантски продужеток В/2С	3 x 2	6

Напомена:

- Да вградува нови, неупотребувани и оригинални резервни делови или резервни делови со еквивалентен квалитет кои ги задоволуваат релевантните производни спецификации и стандарди за квалитет на производителите хидрантската мрежа.

Г) Обука на вработените (ракување со ПП-апарат, и гасење на пожар)

-Обуката е согласно законот за Безбедност и здравје при работа службен весник на РМ 53/13 член 24. Обуката на вработените се состои од теоретски и практичен дел.

Програмски содржини:

Прописи од областа на противпожарна заштита, опасност од пожар, мерки и заштита од пожар, средства за гасење на пожар, методи за гасење на пожар, ризици во пожарите по животот на луѓето, евакуација и спасување на загрозени лица, практично показна вежба со противпожарен апарат.

Табела Г) Обука на вработените (ракување со ПП-апарат, и гасење на пожар)

	Обука на вработените	Ед. мера	Рамковни количини
1.	Обука на вработените во трафостаници	лице	140
2.	Обука на вработените во управна зграда на АД МЕПСО	лице	10

Обуката на вработени за ракување со противпожарени апарати

1.Понудувачот треба да понуди цена за вршење на обука со пп-апарати на најмалку 150 вработени.Бројот на вработени е максимално предвиден и понудувачот треба да достави

понува согласно дадената табела. А.Д. МЕПСО нема обврска да ја исполни максималната бројка на вршење на обука со пп-апарати.

2. Обуката на вработени за ракување со противпожарни апарати се состои од теоретски и практичен дел. Во теоретскиот дел се следните програмски содржини и тоа: прописи од областа на противпожарна заштита, опасност од пожар, мерки и заштита од пожар, средства за гасење на пожар, методи за гасење на пожар, ризици во пожарите по животот на луѓето, евакуација и спасување на загрозуени лица, практично показна вежба со противпожарен апарат.

Практичниот дел содржи практична вежба за ракување и правилна употреба на противпожарни апарати и хидранти за брзо и навремено локализирање на пожари.

3. При обуката да се користат авторизирани мултимедијални наставни помагала и во рок од седум дена од денот на потпишување на договорот да достави Програма на увид до овластените лица за спроведување на договорот. Програмата треба да содржи теоретски и практичен дел.

4. Обуката на вработени за ракување со противпожарни апарати ќе се спроведува во просториите на дирекција на А.Д. МЕПСО и трафостаници во сопственост на А.Д. МЕПСО и тоа: ТС-СКОПЈЕ-1/5, ТС-СКОПЈЕ-2, ТС-СКОПЈЕ-3, ТС-СКОПЈЕ-4, ТС-БИТОЛА-1, ТС-БИТОЛА-2, ТС-ВЕЛЕС, ТС-ШТИП, ТС-КАВАДАРЦИ, ТС-ПРИЛЕП-1, ТС-САМОКОВ, ТС-ДУБРОВО, ТС-ЈЕГУНОВЦЕ и Регионален центар ОХРИД. Теоретската и практична вежба ќе се спроведува по дадената единечна нарачка од страна на овластените лица за следење на договорот, а минималниот број кој ќе се обучуваат е петнаесет вработени.

НАПОМЕНА: Економскиот оператор е должен да обезбеди гарантен рок (гаранција) за заменетите резервни делови на ПП апаратите и хидрантската опрема од минимум 12 месеци, сметано од денот на извршување на услугата.

(Да се пополни точка II.2 во Образецот на понуда за должината на Гарантниот рок (гаранција)

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот објавен од страна на Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје, за набавка на **Сервисирање и одржување на ПП апарати, хидрантска инсталација и обука за вработени**, со спроведување на поедноставена отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

I.5. Матичен број: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме предметните услуги согласно техничката спецификација од тендерската документација.

II.2. Гарантен рок (гаранцијата) за заменетите резервни делови на ПП апаратите и

хидрантската опрема е _____ сметано од денот на извршување на услугата.
(**гарантниот рок мора да биде најмалку 12 месеци**)

II.3. Ги прифаќаме рокот, начинот и местото на извршување услугите утврдени во тендерската документација и моделот на рамковната спогодба.

Дел III – Финансиска понуда

III.1.1. **Вкупната цена на нашата понуда (Табела А.1 + Табела А.2 + Табела Б + Табела В.1 + Табела В.2 + Табела Г)** вклучувајќи ги сите трошоци, попусти и увозни царини, без вклучен ДДВ,

изнесува _____ денари / евра (со бројки),

(домашниот понудувач цената ја изразува во денари, а странскиот понудувач во евра)

(со букви).

(странскиот понудувач цената на понудата ја пишува со букви на англиски јазик)

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.1.1.1. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда, е даден во следнава листа на цени:

Табела А.1) Преглед на противпожарни апарати по објекти

Р.бр.	ПП апарати	Единечна мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1	2	3	4	5	6=4x5	7
ТС 400/110кV-Скопје 1						
7.	S-6	Парче	12			
8.	S-9	Парче	168			
9.	S-50	Парче	66			
10.	CO2-5	Парче	54			
11.	CO2-10	Парче	24			
12.	CO2-30	Парче	60			
ТС 110/35кV-Скопје 2						
3.	S-9	Парче	42			
4.	S-50	Парче	6			
ТС 110/20кV-Скопје 3						
6.	S-9	Парче	6			
7.	S-50	Парче	24			
8.	CO2-5	Парче	12			
9.	CO2-10	Парче	6			
10.	CO2-30	Парче	12			
ТС 400/110кV Скопје 4						
6.	S-6	Парче	12			
7.	S-9	Парче	168			
8.	S-50	Парче	54			
9.	CO2-5	Парче	126			
10.	CO2-10	Парче	30			
ТС 400/110кV Скопје 5						
6.	S-9	Парче	276			

7.	S-50	Парче	60			
8.	S-100	Парче	12			
9.	CO2-5	Парче	24			
10.	CO2-10	Парче	60			
Возен парк						
5.	S-9	Парче	42			
6.	S-6	Парче	126			
7.	S-3	Парче	24			
8.	S-2	Парче	84			
Дирекција – Скопје						
1.	S-9	Парче	180			
2.	CO2-5	Парче	6			
3.	S-6	Парче	180			
4.	CO2 - 10	Парче	6			
ТС 110/35кV- Велес						
4.	CO2 - 10	Парче	12			
5.	S-9	Парче	54			
6.	CO2-5	Парче	12			
ТС 110/35кV-Штип						
5.	S-9	Парче	48			
ТС 400/110кV-Штип						
1.	S-9	Парче	462			
6.	CO2-5	Парче	270			
7.	S-100	Парче	12			
8.	S-50	Парче	18			
ТС110/6кV-Бучим						
5.	S-50	Парче	18			
6.	S-9	Парче	60			
7.	S-100	Парче	6			
8.	CO2-5	Парче	24			
ТС400/110кV-Дуброво						
6.	S-6	Парче	12			
7.	S-9	Парче	84			
8.	S-50	Парче	84			
9.	CO2-5	Парче	114			
10.	CO2-10	Парче	168			
ТС110/35кV-Кавадарци						

4.	CO2 - 5	Парче	18			
5.	CO2 - 10	Парче	18			
6.	S-9	Парче	72			
ТС110/35кV-Прилеп						
4.	CO2 - 10	Парче	24			
5.	CO2 - 5	Парче	12			
6.	S-9	Парче	66			
ТС110/35кV-Самоков						
4.	S-50	Парче	36			
5.	S-9	Парче	24			
6.	CO2-5	Парче	12			
ТС400/110кV-Битола 2						
6.	S-50	Парче	102			
7.	S-9	Парче	24			
8.	CO2-10	Парче	72			
9.	CO2-5	Парче	144			
10.	S-6	Парче	18			
ТС150/110/35кV-Битола 1						
5.	S-9	Парче	90			
6.	CO2 - 5	Парче	12			
7.	CO2 - 10	Парче	24			
8.	S-50	Парче	12			
Далеководна група – Битола						
3.	S-2	Парче	18			
4.	S3	Парче	6			
Далеководна група – Скопје						
4.	S-2	Парче	18			
5.	S-3	Парче	18			
6.	S-6	Парче	12			
ТС110/10кV- Битола 3						
3.	S-50	Парче	6			
4.	S-9	Парче	24			
ТС110/10кV- Битола 4						
4.	S-9	Парче	30			
5.	S-6	Парче	6			

6.	S-50	Парче	6			
ТС110/20/10kV- Ресен						
4.	S-100	Парче	12			
5.	S-50	Парче	6			
6.	S-9	Парче	12			
ТС110/10kV- Велес 2						
3.	S-50	Парче	18			
4.	S-9	Парче	18			
ТС110/35/10kV- О. Поле						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	18			
ТС110/35/10kV- Кочани						
2.	S-9	Парче	36			
ТС110/35/10kV- Берово						
2.	S-9	Парче	36			
ТС110/35/10kV- Делчево						
2.	S-9	Парче	36			
ТС110/35/10kV- М. Каменица						
2.	S-9	Парче	36			
ТС110/35/10kV-Штип 2						
3.	S-9	Парче	48			
4.	S-50	Парче	6			
ТС110/20/10kV – Радовиш						
2.	S-9	Парче	48			
ТС110/20/10kV- Велес 1						
3.	S-50	Парче	18			
4.	S-9	Парче	18			
ТС110/35kV – Тиквеш						
2.	S-50	Парче	12			
ТС110/10kV – Струмица 1						
3.	S-50	Парче	6			
4.	S-9	Парче	36			
ТС 110/10kV – Струмица 2						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	24			
ТС 110/10kV- Сушица						
3.	S-50	Парче	6			

4.	S-9	Парче	30			
ТС 110/10kV – Валандово						
3.	S-50	Парче	6			
4.	S-9	Парче	30			
ТС 110/20/10kV – Куманово1						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	24			
ТС 110/20/10kV- Куманово 2						
3.	S-50	Парче	6			
4.	S-9	Парче	30			
ТС110/35/10kV – К.Паланка						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	30			
.ТС110/35/10kV – Пробиштип						
3.	S-100	Парче	12			
4.	S-9	Парче	30			
ТС110/35/10kV – Шпилје						
3.	S-50	Парче	36			
4.	S-9	Парче	12			
ТС110/35/10kV- Глобочица						
2.	S-50	Парче	24			
ТС110/35/10kV – Струга						
3.	S-9	Парче	18			
4.	S-50	Парче	6			
ТС110/35/10kV – Охрид 1						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	60			
ТС110/35/10kV – Охрид 2						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	60			
ТС110/35/10kV- Сопотница						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	30			
ТС110/35/10kV- Гостивар						
3.	S-50	Парче	30			
4.	S-9	Парче	12			
ТС110/35kV – Осломеј						

4.	S-9	Парче	12			
5.	CO2-10	Парче	6			
6.	CO2-30	Парче	12			
ТС110/35/10kV – Кичево						
2.	S-9	Парче	30			
ТС220/110kV – Вруток						
5.	S-250	Парче	12			
6.	S-100	Парче	30			
7.	S-50	Парче	30			
8.	CO2-30	Парче	12			
ТС110/20kV – Полог						
3.	S-50	Парче	18			
4.	S-9	Парче	12			
ТС110/35/10kV – Тетово 1						
2.	S-100	Парче	24			
ТС110/35/10kV – Тетово 2						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	24			
ТС110/35kV – Југохром						
3.	S-9	Парче	60			
4.	S-50	Парче	6			
ТС110/35/10kV – Петровец						
3.	S-6	Парче	12			
4.	S-9	Парче	24			
Регионален центар Охрид						
3.	S-50	Парче	12			
4.	S-9	Парче	24			
Вкупно Табела А.1 без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Табела А.2) Испитување и полнење на ПП апарати

Р.бр.	ПП апарат	Единечна мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Испитување под притисок на ПП апарати						
1.	S-250	Парче	3			
2.	S-100	Парче	27			
3.	S-50	Парче	180			
4.	S-9	Парче	300			

5.	S-6	Парче	27			
6.	CO2-5	Парче	150			
7.	CO2-10	Парче	60			
8.	CO2-30	Парче	15			
Полнење на ПП апарати						
1.	S-250	Парче	3			
2.	S-100	Парче	24			
3.	S-50	Парче	120			
4.	S-9	Парче	300			
5.	S-6	Парче	24			
6.	S-3	Парче	12			
7.	S-2	Парче	15			
8.	S-1	Парче	12			
9.	CO2-5	Парче	105			
10.	CO2-10	Парче	48			
11.	CO2-30	Парче	18			
Вкупно Табела А.2 без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Табела Б) Замена на резервни делови ПП апарати

Р.бр.	ПП апарат	Единечна мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
S-250						
1.	Млазница за ПП апарат	парче	3			
2.	Платнено црево ф=25мм L=15 м	парче	3			
3.	Пластична наставка за млазница	парче	3			
4.	Метално шише CO2	парче	3			
5.	Вентил за ПП апарат	парче	3			
6.	Дихтунг за ПП апарат	во цена на сервис	во цена на сервис	/	/	/
7.	Тркала за ПП апарат	парче	3			
S-100						
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	9			
2.	Гумено црево за ПП апарат ф=19-25мм L=7.5 м	парче	9			
3.	Пластична наставка за млазница ПВЦ/лимени	парче	9			
4.	Капа- затварач	парче	27			
5.	Метално шише CO2	парче	27			
6.	Вентил за ПП апарат	парче	27			
7.	Тркала за ПП апарат ПВЦ или бандаш со гума	парче	12			
8.	Уклопна цевка	парче	27			
9.	Возбудна цевка	парче	27			
10.	Дихтунг за ПП апарат	во цена на сервис	во цена на сервис	/	/	/
S-50						
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	27			
2.	Гумено црево за ПП апарат ф= 19-25мм L=5 м	парче	27			

3.	Наставак за млазница	парче	27			
4.	Капа-затварач	парче	27			
5.	Метално шише CO2	парче	50			
6.	Вентил за ПП апарат	парче	50			
7.	Тркала за ПП апарат ПВЦ или бандаш со гума	парче	20			
8.	Уклопна цевка	парче	27			
9.	Возбудна цевка	парче	27			
10.	Дихтунг за ПП апарат	во цена на сервис	во цена на сервис	/	/	/
S-9						
1.	Пл. млазница за ПП апарат	парче	50			
2.	Гумено црево за ПП апарат ф= 8-10мм L=0.5 m	парче	50			
3.	Капа-затварач	парче	40			
4.	Метално шише CO2	парче	60			
5.	Успонска цевка	парче	60			
6.	Возбудна цевка	парче	60			
7.	Вентил за пп апарат	парче	50			
8.	Покажувач на притисок	парче	40			
9.	Дихтунг за ПП апарат	во цена на сервис	во цена на сервис	/	/	/
CO2-5						
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	27			
2.	Гумено црево за ПП апарат ф= 8-10мм L=0.5-0.8 m	парче	27			
3.	Вентил за ПП апарат	парче	40			
4.	Капа-затварач	парче	20			
CO2-10						
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	27			
2.	Гумено црево за ПП апарат ф= 8мм L= 1 м	парче	27			
3.	Капа-затварач	парче	20			
4.	Вентил за ПП апарат	парче	20			
5.	Тркала за ПП апарат	парче	10			
CO2-30						
1.	Пластична млазница за ПП апарат	парче	27			
2.	Гумено црево за ПП апарат ф= 8мм L= 2 м	парче	27			
3.	Капа-затварач	парче	20			
4.	Вентил за ПП апарат	парче	20			
5.	Тркала за ПП апарат	парче	10			
Вкупно Табела Б. без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Напомена: Во цената за сервисирање на ПП апаратите е вкалкулирана и цената за работна рака, замена на евидентен картон и дихтунг.

Табела В.1) Испитување на статички, динамички притисок и опрема за хидрантска мрежа

Р.бр.	Хидранти	Един. мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1. ТС400/110кV-Скопје 1						
1.	Надворешни	Парче	24			
2.	Внатрешни	Парче	15			
2. ТС400/110кV- Скопје4						
1.	Надворешни	Парче	18			
2.	Внатрешни	Парче				
3. Управна зграда						
1.	Надворешни	Парче	3			
2.	Внатрешни	Парче	75			
4. ТС400/110кV-Штип						
1.	Надворешни	Парче	39			
2.	Внатрешни	Парче	6			
5. ТС400/110кV- Битола 2						
1.	Надворешни	Парче	21			
2.	Внатрешни	Парче	6			
6.ТС150/110/35кV- Битола 1						
1.	Надворешни	Парче	3			
7.ТС400/110кV-Неготино						
1.	надворешни	Парче	12			
2.	внатрешни	Парче	21			
8.Регионален центар Охрид						
1.	внатрешни	Парче	9			
Вкупно Табела В.1 без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Табела В.2) Резервни делови на Хидрантска опрема

Резервни делови на Хидрантска опрема						
Р.бр	Опис	Единечна мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1.	Празен стоечки хидрантски орман	Парче	6			
2.	Празен висечки хидрантски ормар	Парче	6			
3.	Хидрантско црево Ф52мм.	Парче	20			
4.	Кос вентил Ф52мм.	Парче	6			
5.	Млазница Ф52мм.	Парче	6			
6.	„Т“ - клуч	Парче	6			
7.	А, Б, Ц – клуч	Парче	6			
8.	Хидрантски продужеток В/2С	Парче	6			
Вкупно Табела В.2 без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Табела Г) Обука на вработените (ракување со ПП-апарат, и гесење на пожар)

Ред Број	ОПИС	Ед. мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1.	Обука на вработените во трафостаници	лице	140			
2.	Обука на вработените во управна зграда на АД МЕПСО	лице	10			
Вкупно Табела Г. без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

III.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација и моделот на рамковна спогодба.

III.3. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме одредбите дадени во моделот на рамковна спогодба за јавна набавка.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме на одговорното лице]* врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство _____ на _____ одговорно _____ лице _____ на понудувачот _____ изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во постапката која се спроведува по огласот за доделување на рамковна спогодба за јавна набавка на **Сервисирање и одржување на ПП апарати, хидрантска инсталација и обука за вработени** објавен од страна на Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице**

(потпис)

*Изјавата ја дава одговорното лице на понудувачот [се наведува полното име и презиме на одговорното лице].

**Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 3 – МОДЕЛ НА РАМКОВНА СПОГОДБА ЗА ЈАВНА НАБАВКА *

Склучен во Скопје во 2019 година, помеѓу

Договорни страни:

1. **Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје**, ул. Максим Горки бр.4 Скопје, со ЕМБС 5933781 застапувано од генералниот директор м-р Ева Шуклева, како набавувач, во понатамошниот текст Договорен орган, од една страна и

2. _____, ул. _____, со ЕМБС _____, застапувано од одговорното лице _____, како добавувач, во понатамошниот текст Носител на набавката, од друга страна.

Предмет на Спогодбата

Член 1

Предмет на оваа спогодба е јавна набавка на услуги – **сервисирање и одржување на ПП апарати, хидрантска инсталација и обука за вработени**, во согласност со тендерската документација, техничките спецификации и понудата на Носителот на набавката по спроведена постапка за јавна набавка на Договорниот орган со број на оглас **00/2019**.

Основ на Спогодбата

Член 2

Основ на овој договор е спроведена постапка за јавна набавка на Договорниот орган со број на оглас 00/2019.

Понудата на Носителот на набавката, тендерската документација и техничките спецификации по спроведена постапка за јавна набавка на Договорниот орган со број на оглас 00/2019 се составен дел на овој договор.

Носителот на набавката е врзан за понудата, тендерската документација и техничките спецификации и истите се во важност за целото времетраење на овој договор.

Количини и единечни цени

Член 3

Количините и цените на услугите предмет на овој договор, во денари, изнесуваат:

Табела А.1) Преглед на противпожарни апарати по објекти

Р.бр.	ПП апарати	Единечна мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1	2	3	4	5	6=4x5	7
ТС 400/110кV-Скопје 1						
1.	S-6	Парче	12			
2.	S-9	Парче	168			
3.	S-50	Парче	66			
4.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Регионален центар Охрид						
1.	S-50	Парче	12			
2.	S-9	Парче	24			
Вкупно Табела А.1 без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Табела А.2) Испитување и полнење на ПП апарати

Р.бр.	ПП апарат	Единечна мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Испитување под притисок на ПП апарати						
1.	S-250	Парче	3			
2.	S-100	Парче	27			
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	CO2-30	Парче	18			
Вкупно Табела А.2 без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Табела Б) Замена на резервни делови ПП апарати

Р.бр.	ПП апарат	Единечна мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
	S-250					
1.	Млазница за ПП апарат	парче	3			
2.	Платнено црево ф=25мм L=15 м	парче	3			
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Вентил за ПП апарат	парче	20			
5.	Тркала за ПП апарат	парче	10			
Вкупно Табела Б. без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Напомена: Во цената за сервисирање на ПП апаратите е вкalkулирана и цената за работна рака, замена на евидентен картон и дихтунг.

Табела В.1) Испитување на статички, динамички притисок и опрема за хидрантска мрежа

Р.бр.	Хидранти	Един. мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1. TC400/110кV-Скопје 1						
1.	Надворешни	Парче	24			
2.	Внатрешни	Парче	15			
2. TC400/110кV- Скопје4						
1.	Надворешни	Парче	18			
2.	Внатрешни	Парче				
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8.Регионален центар Охрид						
1.	внатрешни	Парче	9			
Вкупно Табела В.1 без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Табела В.2) Резервни делови на Хидрантска опрема

Резервни делови на Хидрантска опрема						
Р.бр	Опис	Единечна мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1.	Празен стоечки хидрантски орман	Парче	6			
2.	Празен висечки хидрантски ормар	Парче	6			
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8.	Хидрантски продужеток В/2С	Парче	6			
Вкупно Табела В.2 без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Табела Г) Обука на вработените (ракување со ПП-апарат, и гасење на пожар)

Ред Број	ОПИС	Ед. мера	Рамковни количини	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1.	Обука на вработените во трафостаници	лице	140			
2.	Обука на вработените во управна зграда на АД МЕПСО	лице	10			
Вкупно Табела Г. без ДДВ:						
ДДВ:						
Вкупно:						

Единечните цени од став 1 на овој член се фиксни за цело времетраење на оваа спогодба и истите не подлежат на измени до крајот на нејзината реализација.

Во цената се вклучени сите трошоци.

Количините на предметот на договорот се максимални количини и Договорниот орган не е во обврска сите и во целост да ги исполни и реализира.

Вредноста на единечните цени се пресметани со соодветно намалување кое е еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршување на електронската аукција), во висина од ____ %.

Вредност на Спогодбата

Член 4

Вкупната вредност на оваа спогодба изнесува:

- вкупно без ДДВ 000.000,00 денари
 - ДДВ 18% 00.000,00 денари
Вкупно со ДДВ 000.000,00 денари

Со зборови: _____ денари, со вклучен ДДВ.

Вкупната вредност е фиксна за цело времетраење на оваа спогодба и истата не подлежи на измени до крајот на неговата реализација.

Во вкупната цена се вклучени сите трошоци.

Договорниот орган не е во обврска во целост да ја реализира вкупната вредност на оваа спогодба.

Времетраење на спогодбата

Член 5

Рамковната спогодба се склучува за временски период од 36 (триесетишест) месеци, сметано од денот на нејзиното потпишување од двете договорни страни или до нејзиното вредносно исполнување, во зависност од тоа што по прво ќе истече или ќе се исполни.

Права и обврски на договорните страни

Член 6

Правата и обврските на договорните страни кои произлегуваат од оваа спогодба стапуваат на сила на денот на потпишувањето на спогодбата од двете договорни страни.

Носителот на набавката е должен рамковната спогодба и поединечните договори кои произлегуваат од неа да ги извршува во се во согласност со условите и барањата од техничките спецификации по спроведена постапка за јавна набавка на Договорниот орган со број на оглас **00/2019**, навремено и квалитетно.

Носителот на набавката е должен при извршувањето на обврските да постапува со внимание на добар стопанственик и со внимание на добар стручњак.

Двете страни се должни да ги извршуваат своите обврски и се одговорни за нивното исполнување.

Двете страни се должни да се воздржуваат од постапките со кои можат на другата страна да и предизвикаат штета.

Начин на реализација на спогодбата

Член 7

Оваа спогодба се реализира со доделување на поединечни договори за јавна набавка.

Поединечните договори ги доделува Договорниот орган на Носителот на набавката, sukcesивно согласно своите потреби од овој вид на услуги, за целиот период на времетраење на оваа спогодба.

Елементите на поединечните договори ќе бидат во се според условите од оваа спогодба и останатите услови по спроведената постапка за јавна набавка на Договорниот орган со број на оглас **00/2019** и истите ќе останат непроменети за целото времетраење на спогодбата.

Поединечните договори ќе се сметаат за склучени со давање на писмена нарачка од Договорниот орган до Носителот на набавката, испратена по e-mail (на _____@_____), по пошта или лично од еден овластен претставник на Договорниот орган.

Со потпишувањето на рамковната спогодба од двете договорни страни, Носителот на набавката потврдува и се согласува дека без приговор ги прифаќа за реализација сите поединечни договори за јавна набавка доделени од Договорниот орган на Носителот на набавката по оваа рамковна спогодба.

Договорниот орган ги задолжува и овластува лицата _____ и _____ да ја следат реализацијата на оваа спогодба.

Начин, рок и место на извршување

Член 8

Носителот на набавката е должен услугите предмет на рамковната спогодба да ги изврши на начин и под услови како што е дефинирано во техничките спецификации.

Носителот на набавката е должен вкупниот обем на нарачката - услугата за сервисирање, полнење, испитување и замена на резервни делови на ПП апаратите, да ја изврши во рок од 30 дена од денот на приемот на писмената нарачка, испратена по e-mail или по пошта од Договорниот орган.

Носителот на набавката е должен вкупниот обем на нарачката - услугата на сервисирање и испитување на хидрантската мрежа со замена на резервни делови, да ја изврши во рок од 30 дена од денот на приемот на писмената нарачка испратена по e-mail или по пошта од Договорниот орган, за вкупниот обем на нарачката.

Носителот на набавката е должен во период од 12 месеци, два пати да ги сервисираат и испитаат ПП апаратите. Носителот на набавката е должен второто сервисирање и испитување на ПП апаратите да ги изврши во рок од 6 месеци по извршувањето на првиот сервис.

Носителот на набавката е должен во период од 12 месеци, еднаш да ја сервисира и испита хидрантската мрежа. Носителот на набавката е должен второто сервисирање и

испитување на хидрантската мрежа да ги изврши во рок од 12 месеци по извршувањето на првото сервисирање и испитување.

Носителот на набавката е должен услугите за сервисирање и испитување на ПП апаратите и хидрантската мрежа да ги извршуваат во Управната зграда во Скопје и во Трафостаниците низ Р.Македонија сопственост на АД МЕПСО.

Носителот на набавката е должен да изврши обуката на вработените за ракување со ПП апарати и гасење на пожар ќе се извршуваат во обем, начин и под услови дефинирани во техничките спецификации.

Носителот на набавката е должен да започне со извршување на услугата по добиена единечната нарачка во рок од 3 (три) дена од денот на добивање на нарачката, испратена по e-mail или по пошта од овластено лице на Договорниот орган. Единечната нарачка Договорниот орган ја доставува согласно потребите.

Трошоците за превоз до објектите – трафостаниците паѓаат на товар на Носителот на набавка.

Носителот на набавката по извршеното сервисирање и испитување на ПП апаратите и хидрантската мрежа за секоја трафостаница – објект и дирекција на АД МЕПСО посебно, должен е да достави технички извештај во два примерока за извршеното сервисирање и испитување на ПП апаратите и хидрантската мрежа.

Услугата по единечната нарачка ќе се смета за завршена со потпишување на Записник за завршена услуга (со наведена опрема и количина) од овластените лица на двете договорни страни.

Записниците за извршена услуга се изготвуваат во три примерока од кои по еден примерок за секоја договорна страна и еден примерок кој Носителот на набавката го доставува во прилог на фактурата до Договорниот орган.

Начин и рок на плаќање

Член 9

Договорниот орган го врши плаќањето вирмански или со дознака (важи за странски понудувач) по извршување на услугата предмет на единечната нарачка, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган, придружена со Записник за завршена услуга, потпишан од овластените лица на двете договорни страни.

Носителот на набавката фактурата, поткрепена со примерок од записникот за завршена услуга потпишан од овластените лица на двете договорни страни, ја доставува до Договорниот орган на следната адреса: АД МЕПСО, ул. Максим Горки бр.4, 1000 Скопје, Сектор за финансиски работи, Оддел за комерцијални работи, со назначување на бројот и датумот на договорот, како и количини и единечни и вкупни цени, со посебно искажан ДДВ.

Договорниот орган го задржува правото да ја врати фактурата доколку не е комплетна и да поднесе рекламација на пресметката на фактурата во рок од 8 дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Виша сила

Член 10

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на оваа спогодба до кое би дошло заради виша сила.

Ако една од договорните страни е спречена во исполнувањето на своите обврски по оваа рамковна спогодба, заради виша сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на вишата сила спогодбата може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

Раскинување и санкции за прекршување на спогодбата

Член 11

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да ја раскине спогодбата без отказан рок.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски бара продолжување на исполнување на обврската или раскинување на спогодбата, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање, по писмен пат.

Кога Носителот на набавката нема да ја исполни својата обврска по поединечен договор, ќе му ја плати на Договорниот орган евентуалната разлика во цена ако се појави со воведување на друг економски оператор во реализацијата на поединичниот договор.

Во услови кога Носителот на набавката повторно нема да ја исполни својата обврска по поединечен договор, ќе му ја плати на Договорниот орган евентуалната разлика во цена ако се појави со воведување на друг економски оператор во реализацијата на поединичниот договор како и договорна казна во висина од 5% од вкупната вредност на поединичниот договор, без ДДВ.

При наредно неисполнување на обврска по поединечен договор или неисполнување на било која друга обврска по оваа спогодба по вина на Носителот на набавката, Договорниот орган ја раскинува Рамковната спогодба и наплаќа договорна казна во висина од 5% од вкупната вредност на спогодбата без ДДВ.

Договорниот орган го задржува правото да бара и надомест на штета што би ја претрпел поради тоа, согласно Законот за облигациони односи.

Заштита на информации од доверлив карактер

Член 12

Договорните страни се согласни да ги штитат информациите од доверлив карактер, особено кога станува збор за деловна тајна.

Решавање на спорови

Член 13

Двете страни се согласни сите евентуалните спорови и недоразбирања кои би произлегле од оваа спогодба и од поединечните договори, да ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не е можно, спорот ќе го решава стварно и месно надлежниот суд во Скопје.

Преодни и завршни одредби

Член 14

Составен дел на оваа спогодба се следните прилози, и тоа:

- Тендерската документација,
- Техничките спецификации и
- Понудата на Носителот на набавката .

Сите права, обврски и одговорности кои произлегуваат за договорните страни, а кои не се наведени во спогодбата соодветно ќе се применуваат одредбите содржани во прилозите (наведени во став 1 на овој член) кои се составен и интегрален дел на оваа спогодба.

Член 15

За се што не е предвидено со оваа спогодба ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и другите позитивни законски прописи во Р. Македонија.

Член 16

Измени и дополнувања на спогодбата се вршат со заедничка согласност на двете договорни страни по писмен пат.

Спогодбата се менува со Анекс само во согласност со одредбите на Законот за облигациони односи, Законот за јавните набавки и тендерската документација.

Член 17

Оваа спогодба е склучена во 6 (шест) истоветни примероци, од кои 4 (четири) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН
АД МЕПСО
Генерален директор

м-р Ева Шуклева

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

Управител

*** Моделот на договор за јавна набавка задолжително треба да се достави потпишан електронски заедно со понудата**